



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БР. 5

Скопје, среда 19 февруари 1947 година

Год. III

„Службен весник на НРМ“ излегуе привремено. Раконисите се испраќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр. 10 — Скопје. Раконисите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 дин. од табак. Преплатата за една година 250 динари, а за едно полугодие 130 динари. — Преплатата се испраќа преку Македонска стопанска банка — централа на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек сметка 2801-129 или се висува во сѐмата администрација на весникот.

44

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија и на чл. 4 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следниот:

У К А З

ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ ГРАДСКИ И РЕОНСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Се распишуваат општи избори за избор на одборници за сите градски и реонски народни одбори на територијата на Народна Република Македонија.

2) Изборите за сите градски и реонски народни одбори ќе се одржат во недела на ден 30 март 1947 година.

3) Спроведуењето во живот на овој Указ има да започне на ден 20 февруари 1947 година, т. е. од тој ден има да се смета рокот за поднесување и потврдување на кандидатски листи, предвиден во чл. 33 од Законот за избор на одборници за народните одбори, како и роковите за сите други постапки во врска со предниот Закон.

У.Бр. 8

Скопје, 15 февруари 1947 година

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

4

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија и на чл. 4 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следниот:

У К А З

ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ ОКОЛИСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Се распишуваат општи избори за избор на одборници за сите околиски народни одбори на

територијата на Народна Република Македонија.

2) Изборите за сите околиски народни одбори ќе се одржат во недела на ден 13 април 1947 год.

3) Спроведуењето во живот на овој Указ има да започне на ден 5 март 1947 година, т. е. од тој ден има да се смета рокот за поднесување и потврдување на кандидатските листи, предвиден во чл. 33 од Законот за избор на одборници за народните одбори, како и роковите за сите други постапки во врска со предниот Закон.

У. Бр. 9

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

43

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на Народната Република Македонија и на чл. 4 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следниот:

У К А З

ЗА РАСПИШУЕЊЕ ОПШТИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СИТЕ МЕСТНИ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Се распишуваат општи избори за избор на одборници за сите местни народни одбори на територијата на Народна Република Македонија.

2) Изборите за сите местни народни одбори ќе се одржат во недела на ден 20 април 1947 година.

3) Спроведуењето во живот на овој Указ има да започне на ден 15 март 1947 година, т. е. од тој ден има да се смета рокот за поднесување и потврдување на кандидатски листи предвиден во чл. 33 од Законот за избор на одборници за народните одбори, како и роковите за сите други постапки во врска со предниот Закон.

У. Бр. 10

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

47

На основа чл. 7 став 1 од Законот за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија во врска со чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното Собрание на НРМ, Президиумот на Народното Собрание на НРМ, на својата седница одржана на 15 февруари 1947 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1) Првиот и вториот реон на град Скопје се соединуат и образуат еден реон, кој ќе се вика први реон.

2) Третиот и четвртиот реон на град Скопје се соединуат и образуат еден реон, кој ќе се вика втори реон.

3) Секој реон ќе има народен одбор на својот реон.

Ова Решение влегуе во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Р. Бр. 2

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

48

На основа чл. 21 од Законот за избор на одборници за Народните одбори, Президиумот на Народното собрание на Народната Република Македонија на својата седница одржана на 15 февруари 1947 година, ја

ИМЕНУВА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВО СЛЕДНИОТ СОСТАВ:

Претседател: Асен Грунче, в. претседател на Врховниот суд на НРМ;

Заменик на претседателот: Ацо Петровски, судија на Врховниот суд на НРМ;

Секретар: Пери Коробар, началник на одделение за законодавство и извршување на народната власт при Претседателството на Владата на НРМ.

Заменик на секретарот: Љупчо Х. Митревски, в. помошник во одделението за законодавство и извршување на народната власт при Претседателството на Владата на НРМ;

Членови: 1) Благој Левков, пом. министер на правосудието на НРМ;

Заменик: Миланчо Чоцаревски, претседател на Окружниот суд — Скопје.

2) Благој Стефановски, претседател на врсната комисија при Претседателството на Владата на НРМ.

Заменик: Сали Љиса, секретар на Околинскиот Народен одбор — Гостивар;

3) Вејсел Нуман, референт во одделението за привредна координација при Претседателството на Владата на НРМ;

Заменик: Филимена Михајлова, главен инспектор во контролната комисија на Владата на НРМ;

4) Осман Мифтари, судија на Врховниот суд на НРМ.

Заменик: Димо Бекјар, пом. министер на земјоделството и шумарството на НРМ;

5) Пане Фидановски, бив. судија на Врховниот суд на НРМ;

Заменик: Исак Сион, началник на планското одделение при Министерството за трговија и снабдувањето на НРМ.

Р. Бр. 3

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

49

На основа чл. 19 ал. I и III во врска со чл. 16 и 17 од Законот за избор на одборници за Народните одбори и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, Президиумот на Народното собрание на НР Македонија, земајќи го во предвид бројот на жителите, како и сложеноста на стопанските, културните и другите локални односи во долу наведени те градови и околии, на својата седница од 15 февруари 1947 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИ НА ОКОЛИСКИТЕ, ГРАДСКИТЕ И РЕОНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ, ВО СТЕПЕН НА ОКОЛИСКИ НАРОДЕН ОДБОР

A. I. Бројниот состав на народните одбори за реоните на град Скопје се определуе и тоа:

1) за Народниот одбор на I реон 70 одборници;

2) за Народниот одбор на II реон 65 одборници;

II. Бројниот состав на градските народни одбори се определуе и тоа:

1. за Градскиот народен одбор на град Битола 70 одборници;

2) за Градскиот народен одбор на град Куманово 60 одборници;

3) за Градскиот Народен одбор на град Охрид 50 одборници;

4) за Градскиот Народен одбор на град Прилеп 68 одборници;

5) за Градскиот Народен одбор на град Струмица 50 одборници;

6) за Градскиот Народен одбор на град Тетово 52 одборници;

7) за Градскиот Народен одбор на град Титов Велес 50 одборници;

8) за Градскиот Народен одбор на град Штип 50 одборници.

III. Бројниот состав на околиските Народни одбори се определуе и тоа:

- 1) за Околискиот Народен одбор на битолска околија 95 одборници;
- 2) за Околискиот Народен одбор на бродска околија 50 одборници;
- 3) за Околискиот Народен одбор на беровска околија 50 одборници;
- 4) Околискиот народен одбор на гостиварска околија 85 одборници;
- 5) Околискиот народен одбор на Ѓјорче Петровска околија 50 одборници;
- 6) Околискиот народен одбор на дебарска околија 55 одборници;
- 7) Околискиот народен одбор на демирхисарска околија 55 одборници;
- 8) за Околискиот народен одбор на гевгелијска околија 67 одборници;
- 9) за Околискиот народен одбор на кичевска околија 68 одборници;
- 10) за Околискиот народен одбор на кумановска околија 85 одборници;
- 11) за Околискиот народен одбор на кратовска околија 55 одборници;
- 12) за Околискиот народен одбор на кривопала начка околија 60 одборници;
- 13) за Околискиот народен одбор на кривопалска околија 50 одборници;
- 14) за Околискиот народен одбор на кочанска околија 76 одборници;
- 15) за Околискиот народен одбор на кавадарска околија 80 одборници;
- 16) за Околискиот народен одбор на охридска околија 65 одборници;
- 17) за Околискиот народен одбор на прилепска околија 90 одборници;
- 18) за Околискиот народен одбор на ресенска околија 65 одборници;
- 19) за Околискиот народен одбор на радовишка околија 55 одборници;
- 20) за Околискиот народен одбор на кривопала околија 68 одборници;
- 21) за Околискиот народен одбор на струмишка околија 66 одборници;
- 22) за Околискиот народен одбор на цветиниколска околија 55 одборници;
- 23) за Околискиот народен одбор на скопска околија 90 одборници;
- 24) за Околискиот народен одбор на тетовска околија 87 одборници;
- 25) за Околискиот народен одбор на титов велешката околија 70 одборници;
- 26) за Околискиот народен одбор на царевоселска околија 50 одборници;
- 27) за Околискиот народен одбор на штипска околија 50 одборници.

Б. На изборите за градските и реонските народни одбори, распишани за 30 март 1947 година со Указ на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија У. Бр. 8 од 15 февруари 1947 година и на изборите за околиските народни одбори распишани за 13 април 1947 година со Указ на Президиумот на Народното собрание на НРМ У.Бр.

9 од 15 февруари 1947 година, во градските, реонските и околиските народни одбори ќе се избираат определениот број на одборници.

Р. Бр. 4

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија
За Секретарот, Претседател,
Страшил Гигов, с. р. Богоја Фотев, с. р.

50

На основа чл. 19 ал. IV во врска со чл. 17 од Законот за избор на одборници за Народните одбори и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното Собрание на НР Македонија, Президиумот на Народното Собрание на НРМ на својата седница од 15 февруари 1947 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за определување бројот на одборници кои што ќе се избираат на подрачјето на реоните во град Скопје, при изборите на одборници за Градскиот народен одбор на град Скопје.

1) При изборите на одборници на Градскиот Народен одбор за град Скопје, кои што се со Указ од Президиумот на Народното Собрание на НРМ У.Бр. 8 од 15 II 1947 година распишани за 30 март 1947 год., од предвидените 120 народни одборници, ќе се избират и тоа:

1) На подрачието на I реон 65 одборници

2) На подрачието на II реон 55 одборници

Ова решение влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Р.Бр. 5.

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание на Народна Република Македонија
За секретар, Претседател,
Страшил Гигов, с. р. Богоја Фотев, с. р.

15

Врз основа на чл. 73 точ. 12 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 11 став 5 и чл. 12 од Законот за избор на одборници за народните одбори, а во врска со чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното Собрание на НРМ — Президиумот на Народното Собрание на НРМ го издава следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ ЕЛИНИЦИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

1) При изборите на месни народни одбори ќе се води сметка да се по можност во една

изборна единица избира еден одборник, но најмногу до 7 одборници, и тоа во исклучителни случаи само тогаш кога тие помали места не можат да се поделат на толку изборни единици колку за тој народен одбор се избираат одборници.

2) При изборите за еден ист местен народен одбор не мораат сите изборни единици да бираат ист број одборници. За изборните единици ќе може да се бира различен број одборници согласно чл. 11 од Законот за избор на одборници за народните одбори. Така на пр., ако еден местен народен одбор е составен од три збиени села, од кои едното има 780 жители, другото 610 жители, а третото 320 жители, вкупно трите села 1.710 жители, тогаш првото село ќе избира 6 одборници, другото 4, а третото 2 одборници. Ако секое село не може да се подели на изборни единици, тогаш, по правило, сето село преставува една изборна единица.

3) При изборите за одборници за градските и реонските народни одбори, треба исто така да се има во предвид правилото, да се во една изборна единица избира еден одборник и да бирање на двајца одборници во една изборна единица е исклучение.

4) При определувањето на изборните единици во градовите, првенствено ќе се води сметка, да не постои голема разлика во бројот на жителите по изборните единици и да секоја изборна единица ги опфаќа тие жители кои се територијално поврзани.

Определувањето на изборни единици како и бројот на одборниците кои ќе се избираат во поедини изборни единици ќе се изврши, пошто претходно се подели бројот на жителите на градот со бројот на одборниците кои тој град ги избира. Со тоа ќе се знае колку жители иде на еден одборник. Така на пример, ако еден град од 12.250 жители избира 50 одборници, тогаш бројот од 12.250 ќе се подели со 50 и така ќе се добие бројот 245. След тоа, ако градот го поделиме на изборни единици, од кои на пример, ако I изборна единица има 220 жители, II изборна единица 280, III изборна единица 430, IV изборна единица 300, V изборна единица 350 жители итн., тогаш ќе се избираат во I, II, IV и V изборна единица по еден одборник, а во III изборна единица двајца одборници.

5) При изборите на одборници за Градскиот народен одбор за град Скопје и за неговите реонски народни одбори, треба да се води сметка по можност да по исти изборни единици ќе избираат одборниците и за градскиот и за реонските народни одбори, или ако тоа на секаде не е возможно, тогаш по исклучение, ќе можат две изборни единици за избор на одборници за реонскиот народен одбор да влезат како целост во една изборна единица за избор на одборници за градскиот народен одбор.

6) При изборите за одборници за околинските народни одбори, во една изборна единица ќе се избира еден одборник.

При утврдувањето на изборните единици нарочно треба да се води сметка за односот меѓу изборните единици за избор на местни народни одбори и изборните единици за избор на околински

от народен одбор. Доколку постои разлика во големината меѓу изборните единици за избор на местни народни одбори и изборните единици за избор на околинскиот народен одбор, тогаш помалите изборни единици не треба да се делат, нити делови од нив да влегува во составот на поголемите изборни единици. Напротив, помалите изборни единици во својата целост треба да влезат во составот на поголемите изборни единици. Така на пример, ако од нег изборни единици за избор на местни народни одбори треба да се направат две изборни единици за избор на околински народен одбор или обратно, тогаш во првата ќе влезат три, а во другата две изборни единици.

Доколку едно село, при изборите за местни народни одбори преставува една изборна единица, а се покаже потреба при избор на одборници за околински народен одбор (на пр. Крушевска околина), поради бројноста на одборниците да се подели, тогаш тоа село треба да биде делено на изборни единици.

7) Ова Напателство влегува во сила со денот на објавувањето му во „Службен весник“ на Народна Република Македонија.

II. Бр. 1

Скопје, 15 февруари 1947 година.

Президиум на Народното Собрание
на Народна Република Македонија

За Секретарот,
Страхил Гигов, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

На основание чл. 21 в. 2 во врска со чл. 22 ал. III од Законот за избор на одборници за народните одбори, Републиканската изборна комисија, по предлог на извршните одбори на околинските, градските и реонските народни одбори, на својата седница од 16. II 1947 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За поставување на околински, градски и реонски изборни комисии.

Се составуваат изборни комисии во долу означените состави и тоа:

I. ОКОЛИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1) За Битолска околина:

Претседател: Ал. Сиражевски, судија околу суд;

Секретар: Зре е Милевски, чин. на околу на одбор;

Членови: 1) Ристо Поповски, чин. Илан, комис.

2) Боне Стојановски, виши контролор

3) Милајко Љебановски, шефан обш. инт. отсек О. Н. О.

Заменици:

Претседател: Кале Николовски, собирач;

Секретар: Ставре Хаџи Стерџо провни. рефер.;

Членови: 1) Панче Аџиевски, чин. „Рекоопс“;

2) Атанас Илиевски, просв. референт;

3) Стојко Јовановски, реф. по прехрана.

2) За Беровска околија:

Претседател: Љубе Стојановски, судски чиновник — Брод;

Секретар: Зоре Поповски, судски чиновник —

Брод;

Членови: 1) Славе Митрески, прответен референт — Брод;

2) Аце Микески, заменик шеф на упр. оддел. — Брод;

3) Ружа Савевска, чиновничка при „Онап“ — Брод;

Заменици:

Претседател: Мице Василевски;

Секретар: Боро Парундиевски, управник на „Онап“

Членови: 1) Миле Топевски, книжар;

2) Мице Маневски, шивач;

3) Бранко Поповски, матичар;

3) За Беровска околија:

Претседател: Перо Мичовски, тиндер;

Секретар: Коцо Пецовски, земјоделец;

Членови: 1) Рафим Реноски, бербер—Берово;

2) Стојан Таковски, от с. Руситово;

3) Киро Савовски, матичар от гр.

Пехчево;

Заменици:

Претседател: Илчо Кавениски МНО—Берово;

Секретар: Глигор Бугарчиновски, земјоделец — Берово;

Членови: 1) Никифор Муратовски, ковач — Берово;

2) Методи Рабаниски, земјоделец — Берово;

3) Гаврил Димовски, чиновник — Берово

4) За Гостиварска околија:

Претседател: Повле Поповски, судија;

Секретар: Али Гаши, учител;

Членови: 1) Зули Којакв, учител

2) Ненчал Адеми, работник;

3) Сретко Моисовски, чиновник;

Заменици:

Претседател: Фучал Врескал, бравар;

Секретар: Киро Серафимовски, референт на финанс. оддел;

Членови: 1) Руска Манојловска, чиновник;

2) Саве Николовски, чиновник;

3) Риза Муса, учител;

5) За Гюрче Петровска околија:

Претседател: Миле Дамјановски, чин. на Кооп. ер. „Вардар“;

Секретар: Милера Чапева, домаќинка;

Членови: 1) Марко Марковски, работник;

2) Митко Лумбазовски, чиновник;

3) Љубо Нешиќ, чиновник;

Заменици:

Претседател: Перо Славковски, работник;

Секретар: Љубо Баланчевски, работник во ложоница;

Членови: 1) Цветан Спасеновски, работник во ложоница;

2) Јордан Дуковски, реф. оддел. вн. работи при ОНО;

3) Славе Бојевски, работник во ф-ка „Ага—Руша“

6) За Дебарска околија:

Претседател: Драган Спасов, судија;

Секретар: Русе Коцовски, шеф на персоналниот отсек;

Членови: 1) Лазе Топалоски, референт во оддел трговија;

2) Јанакије Јовановски, референт на општоото одделение;

3) Шаиб Хорват, шеф на Отсек;

Заменици:

Претседател: Доксе Ваноски, чиновник;

Секретар: Даница Пековска, домаќинка;

Членови: 1) Петре Костовски, економ;

2) Зенит Скурлев, службеник;

„Гранап“;

3) Абе Каба, чиновник во финансиот оддел;

7) За Демир—Хисарска околија:

Претседател: Пејко Пејковски, претседат. ОНО — Жван;

Секретар: Мито Гјорговски, чин. ОНО — Љушница;

Членови: 1) Александар Лозанов, чин. ОНО, Зожле;

2) Јане Секуловски, чин. МНО — Гребинци;

3) Алексо Бечковски, чин. ОНО — Стругово;

Заменици:

Претседател: Спасе Ристовски, пр. реф. с. Црнобуки;

Секретар: Киро Какачки, чин. Лазарополе;

Членови: 1) Ахмет Хајрул Зекман, земјоделец, Обелник;

2) Борис Куруновски, работник, Смилево;

3) Карим Лемо, земјоделец, Суводол;

8) За Гевгелиска околија:

Претседател: Сотир Делидинков, судија — Гевгелија;

Секретар: Ристо Галев

Членови: 1) Петар Влимов

2) Ставре Ненков

3) Младен Павлов;

Заменици:

Претседател: Мито Алексов, Гевгелија;

Секретар: Павлина Биборова, домаќинка — Гевгелија;

Членови: 1) Мито Канчев, Ваљандово;

2) Карим Пешив, рибар од Појан;

3) Ѓеорѓи Чатадарев, земјоделец од с. Богданци;

9) За Киперска околија:

Претседател: Борис Котев, судија;

Секретар: Глигор Мишевски, електротехник;

Членови: 1) Зарие Стојановски, бакалиц;

2) Дилавар Иљазовски, земјоделец;

- 3) Вебија Трбушоски, берберин;

Заменици:

Претседател: Суто Трпкоски, манифактуриста;

Секретар: Назија Шанковски, берберин;

Членови: 1) Ризо Шејдаки, земјоделец;

2) Круме Палежина, молер;

3) Трене Тренески, тишљер;

10) За Кумановска околија:

Претседател: Спиرو Ангелоски, секретар на окол. н. одбор;

Секретар: Петар Никоски, судија;

Членови: 1) Трајко Зафировски, чиновник;

2) Најип Асани, прочелник на околинскиот одбор;

3) Стојан Двазански, чиновник;

Заменици:

Претседател: Трифко Илич, прочелник на околинскиот н. одбор;

Секретар: Киро Цимревски, референт по школство;

Членови: 1) Владо Јовановски, референт во Планската комисија;

2) Емин Кјазимов, земјоделец;

3) Страшко Тодоровски, службеник;

11) За кратовска околија:

Претседател: Тодор Крајничанец, судија;

Секретар: Александар Павлов, Крстев, чиновник

Членови: 1) Драган Д. Михајлов, чиновник;

2) Димо Зафиров, Доцев, работник;

3) Иван Давитков Грнатов, чиновник;

Заменици:

Претседател: Благој Игнатов Михајлов, земјоделец;

Секретар: Мара Иванова, — Лицева, чиновник;

Членови: 1) Јордан Попдимитров, трговец

2) Ана Владева Павцева, домаќинка;

3) Коце Дрмов, чиновник;

12) За Криво—Паланска околија:

Претседател: Радован Јовановски, судија;

Секретар: Наце Ангеловски, персонален референт;

Членови: 1) Дончо Додевски, чиновник на п. т. т.;

2) Стево Ангеловски, чиновник во ОНО;

3) Стоимир Златков, референт во социјал. одсек;

Заменици:

Претседател: Митко Назаков, директор на „Гранат“;

Секретар: Спаско Гошов, просветен референт;

Членови: 1) Димитар Стојанов, чинов. во ОНО;

2) Дончо Дончев, домаќин во околинската болница;

3) Родна Димитрова, чин. во Планската комисија;

13) За Крушевската околија:

Претседател: Харила Биди, снајдер;

Секретар: Јово Папа—Кочо—благајник М.Н.О.;

Членови: 1) Вера Томеска, учителка;

2) Миле Бочвар, службеник;

3) Донка Ристеска, монопол. работник

Заменици:

Претседател: Коста Цоне, трговец;

Секретар: Мито настаски, службеник;

Членови: 1) Цоца Душан Ицоски, работник;

2) Петар Ташковски, колар;

3) Никола Алексков, чиновник;

14) За Кочанска околија:

Претседател: Коста Алексков, судија окол. суд;

Секретар: Иљчо Салтиров, секретар „Рекоопс“;

Членови: 1) Ванчо Андонов, просветен референт.

2) Кадри Цаферов, магационер;

3) Славка Петкова, чин. окол. Н. О.;

Заменици:

Претседател: Петар Ив. Захариев;

Секретар: Благој Јанев, судија окол. суд;

Членови: 1) Јане Велински, интел. при М.Н.О.-ри

2) Донко Данилов, даничен референт;

3) Јован Кангаловски, реф. по тргов.;

15) За Кавадарска околија:

Претседател: Методи Дракулов, Претседател на Планска комисија.

Секретар: Тасе Митков, повереник по трг. и снабд. ОНО;

Членови: 1) Тодор Паушков, реф. во фин. оддел — Кавадарци;

2) Костадин Манчев, суд. чиновник — Кавадарци;

3) Вена Хаџи Арсова, чиновник во оддел. за земјод.;

Заменици:

Претседател: Санде Нонев, земјоделец — Кавадарци;

Секретар: Добре Чемерски, земјоделец — Неготино;

Членови: 1) Коле Спасов, чин. во персонал. одд. при ОНО — неготино;

2) Зора Велкова, чин. вој. одсек ОНО — Кавадарци;

3) Димо Димов, гимназиален учител — Кавадарци;

16) За Охридска околија:

Претседател: Трајко Мипрески, судија;

Секретар: Нове Смилески, инструктор во „Рекоопс“;

Членови: 1) Петре Новески, повереник на соц. здравств. оддел;

2) Андон Талевски, директор на „Фап“

3) Галиб Кукоски, референт по општо просветување;

Заменици:

Претседател: Петре Настевски, земјоделец;

Секретар: Боге Сотировски, чиновник;

Членови: 1) Ана Крстева, чиновник во Црвен Крст;

2) Коста Цуцуревски, чиновник во Планска комисија;

3) Мито Талевски, референт по општо планирање;

17) Прилепска околија:

Претседател: Ицко Младеновски, судија;

Секретар: Димче Ангулески, земјоделец;

Членови: 1) Гога Јашматовски, реф. по општо образование;

2) Трајче Поповски, учител;

3) Гого Душковски, реф. на трговијата

Заменици:

Претседател: Илија Димовски, земјоделец од с. Леништа;

Секретар: Киро Димитриовски, земјоделец;

Членови: 1) Ангеле Макаловски, земјоделец Г. Коњари;

2) Томе Цветковски, раководит. на Тракторната станица;

3) Мојко Варошанец, чиновник на — ОНО;

18) За Ресенска околија:

Претседател: Киро Никовски, претсед. на Околински суд;

Секретар: Крсте Милошевски;

Членови: 1) Борис Кропаноски;

3) Целил Реџеповски;

3) Тома Копларовски;

Заменици:

Претседател: Киле Николоски;

Секретар: Калија Пупалески;

Членови: 1) Нури Бекировски;

2) Климе Пупулковски;

3) Маило Куртовски;

19) За Радовишка околија:

Претседател: Тодор Кукутенев, претсед. на судот;

Секретар: Гјорги Витанов, секретар на „Ре-коопс“;

Членови: 1) Васил Ванолев, судија;

2) Љубим Бораниев, чиновник при Окол. суд;

3) Цевали Ибраимов, учител;

Заменици:

Претседател: Васил Кушанов, шивач;

Секретар: Владо Наков, раководител на Град. кооперација;

Членови: 1) Илџаз Казми, берберин;

2) Коце Тасев, трговец—ситничар;

3) Адем Сулејманов, шумски пазач;

20) За Струшка околија:

Претседател: Коле Јанев, судија;

Секретар: Кире Смилевски, директор на „Ре-коопс“;

Членови: 1) Рушан Нури, магационер на кооперација;

2) Цвета Милевска, домаќинка;

3) Профи Гјоргани, служител во Царинарницата;

Заменици:

Претседател: Јонче Талески, чин. во судот;

Секретар: Владо Најденовски јавен обвинител;

Членови: 1) Феим Емши, економ;

2) Радка Лазаровска, домаќинка;

3) Фоти Пинговски, работник;

21) За Струмишка околија:

Претседател: Трајко Калајџиски, претседател на окол. суд;

Секретар: Глигор Новаков, секретар на Окол. фронт;

Членови: 1) Спирос Крстев, реф. по општата про света;

2) Ване Аџиски, повереник на финанс. оддел;

3) Васил Миалски, поверен. на социал. грижи;

Заменици:

Претседател: Гјорги Пандилевски, земјоделец;

Секретар: Ристо Нанов, ветеринарен лекар;

Членови: 1) Васил Панов, инструктор во „Ре-коопс“;

2) Борис Дундев, чиновник во М.Н.О. — Сушица;

3) Дончо Бошков, чин. во „Рекоопс“;

22) За Свети Николска околија:

Претседател: Андреја Вејсов, судија;

Секретар: Филип Симоновски, реф. по општата просвета;

Членови: 1) Трајче Димитриевиќ, чин. во окол. одбор;

2) Тодор Златков, повереник на финан. сектор;

3) Славејко Андонов, трговец;

Заменици:

Претседател: Коста Иванов во околинскиот одбор;

Секретар: Мише Димов, раководител на „Ре-коопс“;

Членови: 1) Стојимир Ваплов, чиновник;

2) Урко Гаврилски, чиновник;

3) Трајче Паужиков, чиновник;

23) За Скопска околија:

Претседател:

Владо Костовски, повереник на секторот на земјоделите од с. Кучевиште

Секретар:

Славе Славески, студент од с. Маџари

Членови:

Славе Мишовски, чиновник во Местен н. о. село Петровец

Шефкет Идриз, земјоделец од село Бо-гинци

Алексо Марџекиќ, претседател на Местен н. о. село Сингелич

Заменици:

На претседателот:

Стојмен Цветковски, секретар на м.н.о. Бујковце

На секретарот:

Велче Ацов Марлеговски, земјоделец од село Драчево

На членовите:

Петар Петровски, земјоделец од село Љубанци

Миладин Билбилов, земјоделец од село Нови Празник

Неди Цаил, земјоделец од село Љуботен

24) За Тетовска околија:

Претседател: Михајло Захариевски, судија;

Секретар: Александар Крстевски, земјоделец од с. Теарце;

Членови: 1) Живко Стефановски, земјоделец — с. Радовце;

2) Шами Кадри, земјоделец од с. Боговиња;

3) Никола Тодоровски, директор на „Онап“;

Заменици:

Претседател: Момир Мржански, администратор

Секретар: Трифун Василевски, чиновник во ОНО;

Членови: 1) Адем Рамадан, земјоделец (претседател на МНО);

2) Трпе Јанакулевски, земјоделец

с. Пршовце;

3) Ахмед Камбер, земјоделец, секр. МНО — Боговиња;

25) За Титов—Велешка околија:

Претседател: Панче Медаров, судија;

Секретар: Ристо Зинзирев, шеф на персонално-ното одделение;

Членови: 1) Панче Здравев, работник од Башино Село;

2) Таип Мустафа, земјоделец с. Кочилари;

3) Трајко Георгиев, заменик на прет. МНО к. Владилевци;

Заменици:

Претседател: Димче Темелковски, судски чиновник;

Секретар: Мица Мирчева, чин. во Персонално одделение;

Членови: 1) Боне Анастасов, чиновник;

2) Васил Анастасов, чиновник;

3) Салим Зенунов, зидар;

26) За Царевоселска околија:

Претседател: Ѓјорги Давидов, управник на монополот;

Секретар: Сулејман Сулејманов, окол. судија;

Членови: 1) Коле Златков, книжар;

2) Иван Цуре, учител;

3) Геро Николов, чин. во шумарскиот отсек;

Заменици:

Претседател: Мара Спирова, секретарка на млатичката — домаќинка;

Секретар: Иван Јоргов, претседател на околинскиот суд;

Членови: 1) Ристе Златков, касиер при околинскиот одбор;

2) Повлина Димитрова, чиновник при ОНО;

3) Методи Ралупски, пак. на „Гранап“;

27) За Штипска околија:

Претседател: Наке Гроздановски, претседател на Околинскиот суд;

Секретар: Тихомир Зрнов, благ. на финанс. оддел;

Членови: 1) Илија Биков, реф. финанс. оддел;

2) Трајко Лимов, реф. на трговија;

3) Ристо Самарински, шеф на „Бата“;

Заменици:

Претседател: Фаик Московски, реф. во Плачката комис.;

Секретар: Никола Пиков, чиновник;

Членови: 1) Ванчо Арсов, реф. по земјоделење;

2) Добре Иванов, чиновник;

3) Трајко Христов;

II. ГРАДСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ:

1) За град Битола:

Претседател: Милан Саток, Претседател на Околинскиот суд

Секретар: Владо Точков, студент

Членови: 1) Никола Пангов, трг. помошник

2) Мишко Ралосавлевски, студент

3) Исмаил Исмаилов, учител

Заменици:

Претседател: Коста Поповски, судија

Секретар: Зорица Авич, реф. по општа нар. просвета

Членови: 1) Петар Велков, апотекар. чинов.

2) Ратко Крстевски, референт перс.

3) Јосиф Василевски, шнајдер

2) За град Куманово:

Претседател: Гроздан Данев, претседател на околинскиот суд

Секретар: Саво Наковски, истражител при јавното обвинителство

Членови: 1) Шукри Рама, даночен службеник при Оддел на внатр. работи

2) Александар Петрушевски, работ. во тут. мон.

3) Пеце Трајковски, гимназиален учител

Заменици:

Претседател: Орде Трајковски, намештеник во електрична централа

Секретар: Кицо Манчевски, службеник при ГНО

Членови: 1) Леса Цонич, домаќинка

2) Ибраим Мустафа, чин. при ГНО

3) Рада Бошева, домаќинка

3) За град Охрид:

Претседател: Глигор Грозда, правни референт при ГНО.

Секретар: Перо Лешчар, судија во околинскиот суд

Членови: 1) Иван Шулук, статист. при ГНО

2) Курте Јусуф, работник

3) Саин Тоска, трговец

Заменици:

Претседател: Јонче Стефановски, учител

Секретар: Јосиф Насте-Капро, дограмашија

Членови: 1) Иван Заров, продавач на „Гранап“

2) Ариф Забзол, работник

3) Стеван Волкар, работник

4) За град Прилеп:

Претседател: Кицо Пешовски, прет. на околинскиот суд

Секретар: Лано Пила, учител

Членови: 1) Стево Расолкоски, чиновник

2) Авни Али Шериф, учител

3) Кицо Трпчевски, кјумбекчија

Заменици:

Претседател: Димче Јовановски—Дабовски, чиновник

Секретар: Ланче Стојчевски, чиновник

Членови: 1) Митат Муарем, службеник во „Гранап“

2) Весела Беличанска, домаќинка

3) Василије Цуне, монопол. работ.

5) За град Струмица:

Претседател: Роса Павлова, референт во Персоналното оддел. при ГНО

Секретар: Киро Лазаров — Тренчев, Јавен обвинител

Членови: 1) Васи Силев, раководител на кондурациската кооперација
2) Љубе Рапов, судија во Околискиот суд
3) Данчо Темкин, референт на став. Планска комисија.

Заменици:

Претседател: Алексо Трајанов, чин. во ГНФ
Секретар: Васил Димитровски, раководител на книж. „Култура“

Членови: 1) Стојче Бојев, директор на кино „Балкан“
2) Кирил Квијунциев, занатчија
3) Милчо Шекерциев, раководител на водниот синдикат

6) За град Тетово:

Претседател: Александар Филиповски, претседател на окл. суд

Секретар: Војо Зафировски, реф. на трудот

Членови: 1) Нуди Твзочинов,
2) Лутви Скука, служб. во „Гранат“
3) Симо Китановски, шеф на одсек;

Заменици:

Претседател: Илија Цветановски, прав. реф.

Секретар: Кемал Аирула, учител

Членови: 1) Бурамелин Меби, администратор
2) Абдул Реза Бекир, чиновник
3) Петрица Јовановска, домаќинка

7) За град Штип:

Претседател: Мане Хаши Пецев, претседател на окружниот суд

Секретар: Кољо Крстев, чиновник при ГНО

Членови: 1) Владо Ралев, земјоделец
2) Стојка Покева, домаќинка
3) Лазо Нацев, ученик

Заменици:

Претседател: Борис Нецев, судија при околискиот суд

Секретар: Љупчо Миrowsки, пом. јавен обвинител

Членови: 1) Стојка Доканциска, домаќинка
2) Росни Реџеп, работник
3) Петре Кулаков, занатлија

8) За град Титов Велес:

Претседател: Тодор Андонов, гимназ. учител;

Секретар: Страшо Карталов, чиновник

Членови: 1) Андон Начаров, чиновник;
2) Борис Кузманов, чиновник
3) Георги Босилков, обуштар

Заменици:

Претседател: Петре Ковачев, раководител на трг. претпријатие

Секретар: Благој Тренчев,

Членови: 1) Боце Чокров, магационер
2) Леса Мирчева, чиновник
3) Борис Топуздиев, обуштар

III. РЕОНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

11) За I реон на град Скопје:

Претседател:

Димко Цибрев, началник одделение на Министерството на трудот на НРМ,

Секретар:

Борис Костов, занатчија

Членови:

Перо Зафиров, работник

Ацо Митич, службеник на Југопетрол

Јулка Јовческа, службеник

Заменици:

На претседателот:

Мирко Попоски, службеник на ФАП

На секретарот:

Димитар Топличанец, службеник на п. т. т.

На членовите:

Борис Михајлов, службеник

Богдан Ангелов, земјоделец

Борка Рајкич, службеник

2) За II реон на град Скопје:

Претседател:

Панто Марина, началник одделение при Претседателството на Владата на НРМ

Секретар:

Лутви Риза, службеник

Членови:

Иван Бачов, намештеник

Тошо Димов, службеник на ФАП,

Берзат Фејзула, службеник

Заменици:

На претседателот:

Асен Симитчиев, пом. министер на Министерот за инд. рударство

На секретарот:

Асан Сејфула, бакалин

На членовите:

Риза Шакир, занатчија

Васа Костовска, домаќинка

Асан Муча, службеник

Републиканска комисија Бр. 1/47

Скопје, 16 II 1947 година

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Перо Коробар, с. р.

Претседател,

Асен Групчев, с. р.

Членови:

Благој Левков, с. р.

Борис Станковски, с. р.

Веисел Нуман, с. р.

Димо Бекар, с. р.

Пане Фиданоски, с. р.

53

На основание чл. 6 став III од Уредбата за единствените цени издадена од Владата на ФНРЈ, Владата на Н. Р. Македонија ја донесе следната

УРЕДБА

за единствените цени

Чл. — 1.

За производи на индустријата, шумарство, поделение и занаетчиство, како и за транспорт и разни услуги можат да се определуат единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија.

Чл. — 2.

Единствени цени со важност на целата територија на Н. Р. Македонија ќе се одредуваат по правило за производи кои што се од особено значење за стопанството на НР Македонија земени како целина или кои што се како производи на општата потрошувачка од битно влијание на трошковите на издржувањето на широките народни маси.

Чл. — 3.

Групи производи за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија ќе се утврди со наредба на Владата на НР Македонија.

Чл. — 4.

Во случај да за поедини врсти на типизирани производи не се утврдени единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија, а се производ од претпријатија од републиканско и локално значење, можат и за тие производи на споменатите претпријатија, независно од условите на чл. 2 на ова Уредба, да се одредат единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија.

Чл. — 5.

Единствени цени по ова Уредба ќе се одредуваат врз основа на просечената цена на производство то односно просечената полна цена на коштањето за сите државни претпријатија со давањето на просечна планска добивка, до колку е истата предвидена.

Кај производите за кои што се одредуваат во смисол на чл. 2 на ова Уредба единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија, а кои производи се изработуваат како во претпријатија од Републиканско како и во претпријатија од локално значење, просечените цени на производството ќе се засметуваат врз основа на индивидуалните цени на производството на сите претпријатија од републиканско и локално значење кои што ги изработуваат односните производи.

Единствените цени со важност на целата територија на НР Македонија го содржат уделот на опште државната акумулација и тоа во вид на пропишана стопа односно износ на данакот на промет на производите.

Чл. — 6.

Просечните трошкови на производството за артикли за кои што се одредуваат единствени цени со

важност на целата територија на НР Македонија, како и другите плански елементи од структурата на просечната цена на производството ќе ги засметува Републиканска планска комисија.

Единствените цени со важност на целата територија на НР Македонија ги пропишува Владата на НР Македонија, која може да го овласти Министерот на трговијата и снабдувањето за пропишување на единствени цени за поедини групи артикли.

Чл. — 7.

До колку е цената на производството на поедини земски управи на Народна Република Македонија поголема од просечните цени на производството врз основа на кои што е одредена единствената цена со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија или до колку битните интереси на Народна Република Македонија бараат поголемување на единствени цени на територијата на Народна Република Македонија, Владата на НРМ соодобрување од Владата на ФНРЈ може за артикли кои што се произведуваат и продаваат на територијата на Народна Република Македонија да додава одделен износ на единствените цени.

Член 8

Додатниот износ од чл. 7 на ова Уредба, претпријатијата под раководство на земските управи или народните одбори ќе ги книжат на своја оддел на банкова сметка и за тиа износи ќе располагаат по напатствијата на Министерот на финансиите на НРМ.

Член. 9

Единствените цени од чл. 2 на ова Уредба можат да бидат:

а) единствени цени на мало,

б) единствени продавачни цени на производителот франко железничка односно парабродска станица на потрошувачот.

Единствени цени во продавачката на мало и единствените продавачни цени на производителот можат да важат за сите истородни производи на одреден производител.

Член 10

Трошковите на трговијата уклучени се во единствените продајни цени на мало и тие не им се одоруваат на трговските претпријатија во форма на работи од продајните цени на мало.

Трошковите на транспортот који што паѓаат на терет на производителот ќе се книжат на сметката на трошковите на продажбата на производителот.

Член 11

Прописите на ова Уредба ќе се применуваат на производи кои што не се обванати со единствените цени по чл. 2 на ова Уредба,

Член 12

Цените одредени по сегашните прописи важат додека Владата на ФНРЈ или Владата на НРМ односно од нив овластените органи не пропишат единствени цени по Сојузната уредба за единствените цени за некој артикли односно услуги.

Член 13

Поблиски прописи за извршување на ова Уредба ќе донесе Претседателот на Владата на НРМ или Министерот на трговијата и снабдувањето во согласие со Претседателот на Владата на НРМ,

Член 14

Ова Уредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Сл. весник на НР Македонија“, ќе се применуе од 1 јануари 1947 година.

28 јануари 1947 год. — Скопје

Потпретседател на Владата
на Н. Р. Македонија
Љубчо Арсов, с. р.

54

Со цел да се согласи Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во Федерална Македонија („Службен весник“ на Ф. М. Бр. 6/45) со прописите на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и други јавни службеници на сојузните министерства и институции (Службен лист на ФНРЈ бр. 21-45) а врз основа на чл. 14 од истата Уредба Владата на НРМ ја донесуе следната

УРЕДБА

за изменение и дополнение на Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во Федерална Македонија од 3-V-1945 год.

Чл. — 1.

Чл. 4 став 1 од Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во Федерална Македонија се изменуе и гласи:

Покрај редовните плати на службениците по членовите 3, 7 и 10 од ова Уредба, на тиз службеници се дава додаток на деца и тоа на секое дете по 175 — динари на месец. За додаток, вомбрачни те деца се изједначуат со брачните.

Чл. — 2.

Чл. 5 се изменуе и гласи:

Припадностите наведени во чл. 3, 7 и 10 од ова Уредба ќе се исплатуат на службениците во мекои спагјат во прв разред на скапотијата, а на службениците во останалите места, намалени за 10%.

Разврстување на местата по разред на скапотија ги врши Сојузната Влада.

Чл. — 3.

Измененијата по чл. 1 од ова Уредба важат од 1 мај 1945 година, а по чл. 2 од 1 ноември 1945 год.

Чл. — 4.

Ова Уредба влегуе во сила со денот на обја-

вувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 147

31 јануари 1947 год.

Скопје

Претседател на Владата на НРМ
Лазар Колишевски с. р.

Министер на финансите
Даре Џамбаз, с. р.

55

Врз основа чл. 2 од Уредбата за организација и делокруг на работата на Комисијата за кооперациите при Претседателството на Владата на Народна Република Македонија

РЕШАВАМ:

да се назначат и тоа:

1- За претседател на Комисијата за кооперациите: Љупчо Арсов, претседател на Контролната комисија при Владата на Народна Република Македонија;

2) За секретар на Комисијата за кооперациите инж. Аритон Усепјанов, шеф на одсек за земјоделски кооперации при Министерството на земјоделство и шумарство на Н. Р. Македонија;

3) За членови на Комисијата за кооперациите:

Стеван Матевски

Исак Сион

инж. Славко поп Антоски

Александар Грличков

Бошко Тонев

Скопје, 1-II-1947 г. Бр. 1137

Претседател на Владата
на Н. Р. Македонија
Л. Колишевски с. р.

56

На основание член 3 став II од Уредбата за единствените цени, издадени од Владата на ФНРЈ Владаа на НР Македонија донесуе следната

НАРЕДБА

За утврдување групи на производи и услуги за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија, односно откупни цени.

1) Се утврдуваат следните групи на производи и услуги, за кои што ќе се одредуваат единствени цени со важност на целата територија на НР Македонија.

I. Производи на поделелската и прехранбената индустрија:

1) Индустриски семиња и растенија: анасон, наут, граф, бадеми, ораси, грозје, садници овоштни и лозни.

2) Стока и сточни производенија: овци, кози, стока за теглење, млеко, млечни производенија (сирење, кашкавал, масло и др.), месо од едер и дре

бен добиток, риба пресна и солена, и сите сорти прева.

3) Сточна храна: граор, буков жир, сточна репа, оризова плева.

4) Прехрамбени произведения: ржано брашно компот, слатко од овоштие, алкохолни и безалкохолни пијалоци од грозје и овоштие, сода и лимонада, кекс нетипизиран, бонбони нетипизирани, хлеб, алва сите сорти, мраз вештачки, локум и сушен и конзервиран зарзават.

II. Дрво и производи од дрво

Намештаи, кукји, канцелариски и школски (нетипизирани) фабрична изработка; граѓевинска дрвенарија (нетипизирана); сандаци амбалажи (нетипизирани); изработки од плетер и трска; детски колички и колички за теглење и делови за нив; четки сите сорти; дрвен кјумур; калофониум; терпетински зејтин; лопати и њили.

III. Текстил, кожа и гума:

Природна свила; тканини од природна свила и изработки од нив; трикотаж (памучен, волнен, полусвилен); чорапи (машки, детски, женски, памучни, волнени и свилени); текстилна галантерија, јоргани, душеци и разна постелина; килими и теписи; ортопедски и хируршки предмети од текстил и кожа; галантерија кожна; сарачки, седларски и тапетарски изработки од текстил и кожа; кожна и крзнена конфекција; мрежи рибарски сите сорти; пантофли; опинци; кожухи.

IV. Произведенија на хемиската индустрија:

Изработки од хартија и картон (конфекција); огледала; водено стакло течно и цврсто; санитарни и слични препарати за домаќинство; средства за полирање; боја за кондури; восок и маст за паркет; средства за чистење и полирање на намештај; метал и камен; сода за јадење (бикарбона); кит за пенцериња сите сорти; графит за печки; свекји, смоли и воскови (осем од пчели).

V. Произведенија на црната металургија:

Кревети, ормани и делови од нив; детски колички (спортски); клупи школски; столови и маси; каси; лустери, чивилици, менгеме за цевки, ловажни огништа; плочи за шпорет; крилни браници, саниларни, кукјни и болнички прибор; ножчиња; кјунски прибор и делови; прибор за пушење; кутии и др. копчиња; справи и прибор за пчеларство; железни колички; ролетни железни; прибор за чување и тимарење на добиток; алати и делови за градинарство; метални полупроизводи за изработка на кондури, како: подковици, железца и др. метални полупроизводи за седларско-сарачки производи како: окуви за коњска спрема, синџири и др.; споларски окуви и делови како: катанци, бравички и сл.; граѓевински метални материјал како: врски за греди, решетки, надгробни крстови и др.; метлани амбалаж: буриња, жакети, плумби и сл.

VI. Граѓевински материјал:

Цигли, керамиди и др. цигларско-керамидни произведения; вар; песок, камен кршен и мелен,

таванска трска, изработки од бетон како: цевки, врати и др.; споменици од природен и вештачки камен; млински камења; мермер, оникс, травертин.

VII. Електрична енергија

VIII. Занаетчиска услуги

Во оквирот на ценовникот кој ќе го пропише Владата на НР Македонија цените ќе ги определуе Министерството на трговијата и снабдувањето.

Режијските трошкови ќе ги определуе Министерството на трговијата и снабдувањето, а по напатствието на Владата на НР Македонија.

2) За поедини поделески производи од точка 1 на ова Наредба, Владата на НР Македонија може да одреди откупни цени за целата територија на НР Македонија.

3) Цените на производите и услугите кои што не се опфатени со точка 1 од ова Наредба, ќе ги определуе Министерството на трговијата и снабдувањето.

До донесувањето на нови цени согласно ова Наредба остануат во важност цените определени по досегашните прописи.

Секое прекршување на одредбите на ова Наредба ќе се казни по Законот за борба против непотпштена шпекула, недонпштена трговија и привредна саботажа.

4) Ова Наредба влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

28 јануари 1947 год., Скопје.

Подпретседател на Владата
на НР Македонија
Љупчо Арсов, с. р.

7

Врз основа на чл. 1 став 4 од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за печалбата и расподелбата на печалбата на овие претпријатија а по предложение на Министерот на градежите на Н. Р. Македонија, Планската комисија на Н. Р. Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

за постотоците на општите трошкови на градилиштата и трошковите на управата и продавачката како и за постотоците на додатокот на бруто платата на работната рака при градежните претпријатија од републиканско значење на територијата на Н. Р. Македонија.

1. Постотоците на општите трошкови на градилиштата (општи трошкови за градењето и трошковите на управата на градилиштата и постотоците на управата и продавачката се пресметуат по следната табела:

ВИД НА ГРАДЕЊЕТО

За претпријатија кои имат собир на трошковите на материјалот и платите на изработувањата

со додатоците на тие плати за работната година: до 50,000.000.— дин. преку 50,000.000.— дин.

	Tг	Tyг	Ty	Tг	Tyг	Ty
за висока градња	8%	4%	5,5%	7%	4%	5%
за индустриско градење	9%	5%	5,5%	8%	5%	5%
за ниска градња (соопштителници)	10%	5%	5,5%	11%	6%	5%
за хидроградење и мостови	9%	4,5%	5,5%	9,5%	5,5%	5%

Постотоките на општите трошкови на градилиштата и трошките на управата и продавачката се односат на собирот на трошките на материјалите и платите на изработувањата со додатоците на тие плати за договорената работа.

Tг — постоток (%) на општите трошкови на градењето

Tyг — постоток (%) на трошките на управата на градилиштата

Ty — постоток (%) на трошките на управата и продавачката.

2. Постотоките на додатокот на бруто платите на квалификуваната работна рака се пресметуат:

а) додаток од 1 (еден) дин. за абене на алиштата;

б) додаток за платените празници во износ од 2,40%;

в) додаток за платен годишен одмор во износ од 4%;

г) додаток за платено боловање во износ од 3%;

д) додаток за социално осигурување според постоечките прописи кои важат (и тоа делот кој паѓа на терет на претпријатието).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Н. Р. Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1947 г.

Во Скопје, 4.II.1947 год. Бр. 483

МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖНИТЕ:

T. Ношпал с. р,

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПЛАНСКАТА КОМИСИЈА
К. Миљовски, с. р.

59

Врз основа на чл. 1 став 4 од Уредбата за цените на градежните услуги кои што ги вршат државните градежни претпријатија од општодржавно и републиканско значење и за добивката и разделбата на добивката на овие претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ Бр. 166 од 31 I XII 1946 год.) а по предложение на Министерството на градежите, Планската комисија на Народна Република Македонија донесе

НАПАТСТВИЕ:

за елементите од кои се состоат цените на градежните услуги

Член 1

Сите цени за градежни услуги, кои ќе се вршат

од градежните и проектантските претпријатија од републиканско значење на територијата на НР Македонија, ќе се состојат од:

1. Стојноста на материјалите на самото градилиште;

2. Стојноста на работната рака со припадните законски додатоци;

3. Општи расходи на градилиштето;

4. Амортизациони отписи;

5. Расходи на управата и за продажбата;

6. Предвидена печалба на претпријатието;

7. Данок на оборот за услугата;

По овие елементи на цените ќе се пресметуваат сите видови на градежните услуги кои се вршат од претпријатијата останени било со лицитација или со директна спогодба, како земјани бетонски ѕидарски, дрводелски, столарски, водопроводни, канализациони, зацатски, пајни и други работи и изработување на проекти.

Вкупниот расход за извршување извесна градежна услуга се состои од сумата на расходите од одделните видови на работите.

За сите градежни услуги кои се дават на извршување по единечни цени, задолжително треба да се поднесе анализа на цените за единична мерка за секој вид на работата.

Како составен дел на elaboratот треба да се приложи список на потребното количество материјали, анализа за цените за материјалите франко градилиштето, целото количество на работната рака според квалификувањето изразено во работни часови, општ број на работните часови на машините и анализа на расходите на градилиштето.

Општите расходи на градилиштето, амортизационите отписи и расходите на Управата и за продажбата кои ќе се внесуваат во анализата во проценти, кои ќе се пропишат.

Член 2

Елементите кои влегуваат во стојноста на материјалите се:

а) сите материјали кои наполно ќе се употребат за извесен вид работа на градежниот објект.

б) сите видови помошни материјали како и материјали за енергија, кои се нужни за извршување на работа ако истите можат директно да се пресметат (дрвен материјал за скеле, кофраж, материјал за обележување, материјал за осигурување од несреќен случај, горивен материјал за грејење градежните материјали, експлозив, ацетилен, сите средства за работа на машините како: бензин, масло, нафта и др.).

Горе наведениот материјал ќе треба да биде специфициран во вид, димензија и квалитет, вклучително фирмата, растурањето и слично во количество кое одговара на нормален квалитет на работа и на нормите, кои се во сила.

Единиичната цена на поарчениот материјал ќе се определува франко градилиштето. Таа цена се добива кога на куповната цена се додат сите расходи во врска со набавувањето на материјалот како: превоз, осигурување, претоварување, редење, разни давачки, оборотен данок на материјалот, такси,

трошарина и др., до колку некои од тие расходи не се предвидени во општите расходи на градилиштето.

Сиот маниризм треба да се набави и пренесе под најудобни услови.

Додаток за упропастен материјал кои е наоѓан од грешките на материјалите, од погрешно извршување на работите или од погрешни планови, се дозволува само тогаш ако тие грешки не дошле по вина на претпријатието. Вредноста на упропастениот материјал треба да биде доказана со книговодство или станистика.

Материјалот кој може да се употреби појке пати во градежните работи ќе се пресметува според нормите или договорот и му се предвидуваат расходите за негово враќање, до колку не може да се употреби на друг близок објект.

Стојноста на употребливата фира треба да се пресметне и да се добие од определена цена, односно по онаа цена, по која истата фира може да се продаде, земајќи под внимание расходите околу продавачката.

Член 3

Елементите кои влегуваат во стојноста на работната рака со припадните законски додатоци се:

а) сите надници кои се директно поарчени за извесен вид на работата на градежниот објект;

б) сите надници, кои се во директна врска со извршувањето на работата (приготвувањето на бетонот, пренесувањето на бетонот од објектите, додавање тули, профилирање, распределение и вржување на железата, правење скелина, кофран, изработување и пренесување на колосеците, правење пристапни патишта итн.);

в) надниците на машинистите, механичарите, електричарите, нивните помошници и други, кои раководат со градежните машини (на пр.: парен ваљак, мешачки за бетон, монтирање и демонтирање на машините, кога овие може директно да се пресметат.

Сите други надници се сметаат за помошни надници и влегуваат во општите расходи на градилиштето.

Надниците се пресметуваат по прописите на Уредбата за регулирање на надниците и платите.

До колку во Уредбата за надниците и платите се предвидуваат додаци за специални работи тие истите ќе се внесат во надниците за градење.

Вредноста на упропастената работа, која е дошла поради грешките во материјалот, погрешната изработка на објектите или плановите, ќе се признава само тогаш, ако тие грешки не се дошли по вина на претпријатието.

Вредноста на упропастената работа неизоставно треба да биде покажана во книговодството и статистиката.

Член 4

Елементите кои влегуваат во цената на општите расходи на градилиштето се:

а) платите на намештениците за раководство и надзор на работата (инженери, геометри, палири надзиратели, техници, административниот и

цртачки персонал, фигуранги, готвачи, магационери и др.).

б) надниците и платите на дежурните електричари, механичари, машинисти и нивните помошници, кога не е возможно сите директно да се пресметат.

в) работна рака за чистење и обични поправки на машините за време и после довршување на работата, дотерување на машините во исправно состојание.

г) расходите за генералните (големите) поправки се земаат под внимание само во оној износ кој според времето на работата отпаѓа на таа работа (треба да се извршува временско разграничување на општиот расход на твја поправки).

д) надниците на другите помошни работници и намештеници кои се држат за поддржувањето на инсталациите и објектите во исправно состојание, поддржувањето на пристапните патишта, колосеците, скелина и др. до колку не се директно земен под внимание во расходите на надниците за градењето.

е) платите и надниците на работниците во врска со работите на приспособувањето на градилиштето за нормална работа, расчистувањето после довршената работа, правење бараки и канцеларии, квартери и магацини, инсталации, платените надници за време на отпуските, болување, државните празници, додаток за прекувремена и празнична работа, платена согласно Уредбата за платите и надниците, платениот годишен одмор и сл.

ж) социално осигурување и тоа оној дел, кој го плаќа претпријатието. Расходите за социално осигурување се определуваат на основа на оригиналните сметки.

з) расходите на помошниот материјал, и материјалот за енергија (на пр. кислород, бои, лакови, масло, потрошен алат, каиши, шпурја за мотори, кју мур и вода за моторите, нафта, бензин и сл.).

и) материјалот за отопление и осветление.

ј) канцелариски материјал.

к) Расходите за транспорт за донесување и однесување на машините, алат и сл., расходите за испитување на материјалите и др., технички истражувања, закупи на земја и згради, расходи за гаранции, расходи по сметки и аптеки, амбуланти, трошарини, такси и сл., до колку са во директна врска со извршувањето на определената работа.

Ако сите видови од општите расходи на градилиштето учествуваат приближно и сразмерно на надниците на градењето при сите видови работи на соодветниот објект градежен, и на материјалите за соодветниот објект, во тој случај процентното число на општите расходи на градилиштето се исчислява така да целиот износ на општите расходи на градилиштето на целиот градежен објект се помножува со 100 и се дели со целиот износ на стојноста на материјалите и работната рака со додатоците утрошени за целиот објект.

$$Pr = B \cdot 100$$

$$N + M$$

Pr = процент на општите расходи на градилиштето.

B = целиот износ на општите расходи на градилиштето.

H = целиот износ на надниците за градежната услуга.

M = целиот износ на стојноста на материјалите.

Така добиениот единствен процент на општите расходи на градилиштето ќе се употреби во одделните калкулации за одделните видови работи од градежниот објект, пака да во секоја калкулација ќе се пресмета за оној износ на надниците и материјалите за градење кој ќе биде поарчен за соодветниот вид работа. По тој начин сите општи расходи на градилиштето ќе паднат равномерно на сите работи на градилиштето и тоа пропорционално со поарчените надници и материјал за градење.

Член 5

Елементи кои влегуат во цената на амортизационите отписи са:

а) расходите за амортизација на оној дел од инвестициите што се за работа на терен директно нужни: машини, постројка, спрема, технички инвентар, инструменти и транспортни средства.

Расходот за амортизација на тие инвестиции да се пресметнуат на базата на набавките или валоризованите вредности а по надлежно признаените отписни стопи.

Расходот за амортизација на машините да се пресметува само на ефективните часови на работа при соодветниот објект, земајќи го под внимание општиот економичен број на часовите кои соодветната машина може да ги изврши за целото време на нејзиниот живот при правилно употребување и поддржање.

Висината на амортизацијата се пресметнуе по следната формула:

$$A = B \cdot Hc$$

Не

A = целиот износ на амортизацијата на соодветната машина за градежниот објект, односно работа.

B = набавка или валоризирана стојност на машината.

Hc = број на ефективните работни часови на машината за целото време на работата на градилиштето.

He = број на економичните работни часови на машината за целото време на нејзиниот живот.

Кога сумата на амортизационите износи за сите машини, кои ќе се употребат на соодветниот градежен објект се помножи со 100 и подели со целиот износ на надниците и материјалите употребени за градењето на целиот градежен објект, ќе се получи средниот процент на амортизационите расходи:

$$Ao\% = \frac{A \cdot 100}{H + M}$$

$H + M$

Со оваа добиениот процент се натоваруваат сите

те видови работи на соодветниот градежен објект.

б) расходите за амортизација на бараки, за канцеларии, магацини и уредови како и воведените инсталации за вода, телефон и осветление ќе се земаат под внимание само за оној дел од вредноста кои соодветствува на смалувањето на нивната вредност поради употребувањето на тој објект.

Член 6

Елементи кои влегуат во цената на расходите на управата и продажбата на објектот:

а) општите расходи на управата на претпријатието за определениот објект или работа го опфаќаат соодветниот дел од расходите на централната управа на претпријатието и управата на административно-оперативно раковоство;

б) плати на раководителите, административниот, канцеларискиот персонал, плати за курири-те, служителите, чистачите, шоферите, особните автомобили и слично, до колку вработените лица се на работа во одделенијата на управата;

в) социјалните доприноси на платите под б) (само оној дел што треба да го плати претпријатието);

г) соодветниот дел на расходите на службениците под б);

д) соодветниот дел на расходите на помошните, пунктови, расходи за поддржање и помалки поправки, огрев, осветление и слични расходи кои се однесуваат на управните згради, покупка и поддржање на управниот работен инвентар и леките коли како и делот кој припаѓа за осигурување за овие основни средства;

ѓ) канцелариског поштенски телеграфски и телефонски расходи, даноци и такси, без даноци на оборот;

е) расходи за вештачење (специјалсти), арбитражи и судски давачки.

ж) допринос на административно-оперативниот раководител (се под ред од а) до е);

з) расходи на материјалите;

и) Расходи за договорни и признанични такси;

Член 7

Елементи врз основа на кои се пресметнуе редовната печалба за фиксираниот индивидуален процент са:

а) Расходи на материјалите;

б) надниците на работната рака со додатоците;

в) општи расходи на градилиштето до колку са од продуктивен карактер.

Индивидуалниот процент на предвидената печалба за секое градежно претпријатие се исчислуе по следната формула:

C Дп

Ди = — каде е

Pc

Ди = индивидуален процент на предвидената печалба за секое претпријатие поодделно;

C = сума на основните и оборотните средства на претпријатието.

Дп = одреден процент на предвидената печалба

ба при градежите за материјали, надници со до-
даците на расходите на градилиштето до колку са
од продуктивен карактер, сето пресметано на осно-
ва на нормираните расходи.

Член 8

Данок на оборотот се пресметуе согласно у-
редбите и расписите на Министерството на финан-
сите на ФНРЈ.

Член 9

Овие прописи стапуваат во сила од денот на
објавуењето во „Службениот весник на НРМ“ и се
применуе од 1 јануари 1947 год.

Скопје, 20 јануари 1947 год. П
Бр. 524. — 6 II 1947 год.

Претседател на Планската
комисија на НРМ
К. Миљовски, с. р

58

Врз основа на чл. 6 став III од Уредбата за
трошковите и добивката на државните угостител-
ски претпријатија од 31 декември 1946 година
(Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 декември
1946 година) во согласие со Министерот на финан-
сите на НРМ бр. 2879 од 25 I 1947 година доне-
суам следно

РЕШЕНИЕ

за процентот на редовната добивка што се книжи
во полза на специалните угостителски претпри-
јатија од републиканско значење.

Член 1.

Од вкупната редовна добивка на специалните
угостителски претпријатија од републиканско зна-
чение по одбијокот на доприносот за фонд на ра-
ководството и Централниот фонд на државните
угостителски претпријатија од 31 декември 1946
година, ќе се книжи:

а) 25% (двадесет и пет од сто) во полза на са-
мото претпријатие, и

б) 25% (двадесет и пет од сто) во полза на
банкова сметка на Министерството на трговијата
и снабдуењето на НРМ, како административно-опе-
ративен раководител на горе споменалите прет-
пријатија.

Ово Решение стапуе во сила од днеот на обја-
вуењето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 го-
дина.

Бр. 1312, 25 јануари 1947 година, Скопје.

Министер на трговијата
и снабдуењето
Д. Бојановски-Дизе, с. р.

Рег. бр.	СОДРЖАЈ	Стр. бр.
44	УКАЗ за распишуење општи избори за избор на одборници за сите град- ски и реонски народни одбори на те- риторијата на НРМ. — — — — —	65
45	УКАЗ за распишуење општи избори за избор на одборници за сите око- лиски народни одбори на територи- јата на НРМ — — — — —	65
46	УКАЗ за распишуење општи избори за избор на одборници за сите местни народни одбори на територијата на НРМ — — — — —	65
47	РЕШЕЊЕ на Президиумот на Народно- то собрание на НРМ за соединуење на реонските н. о. во гр. Скопје —	66
48	РЕШЕЊЕ на Президиумот на Народно- то собрание на НРМ за именуење на Републиканска изборна комисија	66
49	РЕШЕЊЕ на Президиумот на Народно- ното собрание на НРМ за бројот на одборниците на околиските, град- ските и реонските н. о. во степен на околински н. одбори — — — — —	66—67
50	РЕШЕЊЕ на Президиумот на Народно- ното собрание на НРМ за зпопределу- ење бројот на одборниците кои што ќе се избираат на подрачјето на ре- оните на град Скопје, при изборите онјите на град Скопје, при изборите	67
51	НАПАСТВИЈЕ на Президиумот на На- ното собрание на НРМ за определу- ење на изборните единици по За- конот за избор на одборници за На- родните одбори — — — — —	67—68
52	РЕШЕЊЕ на Републиканската изборна комисија за поставуење на околински, градски и реонски изборни коми- сии — — — — —	68—70
53	УРЕДБА на Министерскиот совет на НРМ за единствени цени — — — — —	74—75
54	УРЕДБА за изменуење и дополнуење на Уредбата за регулирање на плати- те на државните службеници во фе- дерална Македонија до 3 V 1945 год.	75 —
55	РЕШЕЊЕ на Претседателот на Влада- та за назначуење претседател, ке- кретар и членови на Кооперативна комисија — — — — —	75
56	НАРЕДБА за утврдуење групи на про- изводи и услуги за кои што ќе се одредуваат единствени цени во важ- ност на цела територија на НРМ, односно откупни цени — — — — —	76
57	РЕШЕЊЕ за постотците на општите трошкови на градилишта и трошко- вите на управата и продавачката —	76
58	НАПАТСТВИЈЕ за елементи од кои се состоат цените на градежни услуги	77—80
59	РЕШЕЊЕ за процентот на редовната добавка што се книжи во полза на специалните угостителски претпри- јатија од републиканско значење	81